



LearnersMot2

ПАРТНЕРИ



Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” w Lublinie

КОНТАКТ:

[Learnersmot2](#) - веб страница 

[Learners Mot 2 - Facebook](#)



Создавање
постојана околина
за поддршка на
учењето за ниско
образовани и слабо
квалификувани
возрасни ученици
над 45 години




 6 партнери од 5 Европски земји

• „Длабоко во писменоста 2.


 Мешан курс за функционална писменост и образование за

• подобрување на основните вештини"

 Web-апликација за ниско образовани и слабо

• квалификувани возрасни ученици

LearnersMot2 Библиотека на

 ресурси која содржи едукативни материјали за работа со

• возрасни ученици и е со отворен пристап



ПРОЕКТ

LearnersMot2 е продолжение на проектот LearnersMot Еразмус+. Тој е директно насочен кон едукаторите за возрасни ученици и индиректно - за нискообразовани и слабо квалификувани возрасни.

Главната цел на проектот е да се осигура дека едукаторите на возрасни ученици ги имаат знаењата и вештините потребни за создавање продуктивна и ефективна средина за учење за возрасни со образовни нивоа кои се под барањата на професионалната, социјалната и културната секојдневна средина на учениците.

*мотивирани работници
зајакнување на професионалните
вештини
бидете обучувачи*



ШТО НАПРАВИВМЕ

- 60 учесници во мешаните курсеви
- 6 повеќенаменски настани
- 6 национални работилници
- 12 избрани добри практики
- 4 билтени
- 4 транснационални проектни состаноци

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултат 1: „Длабоко во писменоста2. Мешан курс за функционална писменост и образование за подобрување на основните вештини“

Целта на курсот е да го поттикне развојот на процесот на постојана мотивација кај возрасните со ниско образовно ниво и слаби квалификации, како и да ги подобри професионалните вештини на едукаторите за возрасни, овозможувајќи им да создадат стимулативна средина за неформално учење за нивните ученици.

Курсот се состои од шест модули со квизови и практични вежби.

<https://learnersmot2.eu/start-course.php>

Сите проектни резултати се достапни бесплатно!!

Резултат2: Web- апликација за нискообразовани и слабо квалификувани возрасни ученици Апликацијата користи техника на размислување и игра во не-игровен контекст за да го поттикнува учењето.

Овие игри/вежби имаат цел да ги подобрат основните вештини на возрасните ученици во областите читање и пишување, спелување, математика, проблемско учење, комуникација, учење како да се учи.

Апликацијата содржи 180 вежби, достапни на линкот:

<https://learnersmot2-react.web.app/>



Резултат 3: LearnersMot2 Библиотека со ресурси

Библиотеката со ресурси содржи едукативни материјали со отворен пристап како што се написи, публикации, подкасти и видеа на сите јазици на проектот. Овие матерјали може да послужат како дополнителна алатка за самостојно учење за едукаторите за возрасни кои работат со слабоквалификувани и нискообразовани ученици.

<https://learnersmot2.eu/learnersmot-gym/resources>

